



Проект:
“Промоција на практики за управување со отпад и енергетска
ефикасност во прекуграничниот регион”
2007CB16IPO007 - 2012- 3 - 026



IPA Cross Border Programme
CCI Number: 2007CB16IPO007



До

Дата: 01/07/2015

Предмет: ПОКАНА за учество на семинар „Обврски кои произлегуваат од законодавството за управување со отпад и предизвици за малите и средни претпријатија за добро управување со отпадот“

Почитувани,

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на семинарот за управување со отпад, со наслов „Обврски кои произлегуваат од законодавството за управување со отпад и предизвици за малите и средни претпријатија за добро управување со отпадот“ кој ќе се одржи на **9^{ти} јули 2015 година (четврток) во просториите на Хотел Сириус во Струмица со почеток во 10ч.**

Целта на семинарот е да презентира информации за придобивките од добро управување со отпадот во малите и средни претпријатија, како и законодавството за управување со отпад, при што ќе се фокусира на обврските кои произлегуваат од законодавството и како полесно компаниите да се усогласат со законските обврски кои произлегуваат од ова законодавство.

Семинарот се организира во рамките на проектот „Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион“, Реф.бр. 2007CB16IPO007-2012-3-026, а се имплементира од Центар за климатски промени – Гевгелија и Сојузот на производители на еколошка енергија – БГ, со финансиска поддршка на ИПА програмата за прекугранична соработка Македонија – Бугарија, 2007CB16IPO007.

Главната цел на проектот е да обезбеди техничка помош на малите и средни претпријатија за подобро искористување на енергенсите и воведување на добри практики за управување со отпадот кои ќе овозможат подобра конкурентост и зголемување на извозната ориентираност кај компаниите како и намалување на негативните ефекти врз животната средина.

Со цел успешна организација на настанот Ве молиме Вашето присуство најавете го најдоцна до **7^{ми} јули 2015 година (вторник)**, на следната е-маил адреса: ckp.gevgelija@gmail.com или телефонски 078/344-905. Во прилог на поканата Ви го доставуваме дневниот ред од семинарот.



Подружница:

Центар за климатски промени-Гевгелија
Даме Груев 10
Гевгелија
Е-маил: ckp.gevgelija@gmail.com

Главна канцеларија:

Центар за климатски промени-Скопје
Иван Аговски бр. 13-2/2 Скопје
Тел: +389 2 5208 330
Е-маил: centerzaklimatskipromeni@yahoo.com



Проект:
**“Промоција на практики за управување со отпад и енергетска
ефикасност во прекуграничниот регион”**
2007CB16IPO007 - 2012- 3 - 026



IPA Cross Border Programme
CCI Number: 2007CB16IPO007

Се надеваме дека ќе ја прифатите нашата покана и ќе бидете дел од овој настан!

Срдечен поздрав,

Фана Христовска,
Претседател,
ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ



Подружница:
Центар за климатски промени-Гевгелија
Даме Груев 10
Гевгелија
Е-маил: ckp.gevgelija@gmail.com

Главна канцеларија:
Центар за климатски промени-Скопје
Иван Аговски бр. 13-2/2 Скопје
Тел: +389 2 5208 330
Е-маил: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com